



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-1125

Петок, 9 декември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 16 динари. — Преплатата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

780.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТАА КОМПЕНЗАЦИЈА

Се прогласува Законот за компензација на производителите на вештачки губриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 декември 1977 година.

ПР бр. 657

6 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТАА КОМПЕНЗАЦИЈА

Член 1

Заради обезбедување рамноправност во стекнувањето на доход на единствениот југословенски пазар, на организациите на здружен труд што произведуваат или увезуваат вештачки губриња ќе им се исплатува компензација за продадено и испорачано вештачко гubre на домашниот пазар во облик и на начин што се определени со овој закон.

Компензацијата од став 1 на овој член ќе се исплатува, во согласност со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), за количествата вештачко гubre продадени и испорачани од 1 јули 1977 година до 31 декември 1979 година и тоа: од 1 јули до 31 декември 1977 година — просечно 20%, во 1978 година — просечно 14% и во 1979 година — просечно 7% од утврдените производителски цени за азот, фосфор и калиум (NPK).

Член 2

Компензацијата за вештачки губриња им се пресметува и исплатува на организациите на здружен труд од член 1 на овој закон за еден килограм ак-

тивна хранлива материја во одделни видови вештачко гubre.

Износот на компензацијата по единица активна хранлива материја во одделни видови вештачко гubre го определува Сојузниот извршен совет, врз основ на согласноста со надлежните републички и покраински органи.

Член 3

Средства за исплатување на компензацијата обезбедуваат републиките и автономните покраини преку посебен придонес, сразмерно на своето учество во обезбедувањето средства за буџетот на федерацијата за односната година.

Средствата од став 1 на овој член се уплатуваат и водат на посебна сметка кај Службата за општествено книговодство на Југославија.

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста со надлежните републички и покраински органи, ќе ги пропише начинот, условите и роковите за уплатување на средствата од став 1 на овој член.

Средствата за исплатување на компензацијата за вештачките губриња од член 1 на овој закон за периодот од 1 јули до 31 декември 1977 година во износ од 600.000.000 динари ги обезбедуваат републиките и автономните покраини преку посебен придонес а сразмерно на своето учество во обезбедувањето средства за Буџетот на федерацијата за 1977 година во шест еднакви месечни рати до 15-ти во месецот почнувајќи од 1 декември 1977 година, и тоа: Социјалистичка Република Босна и Херцеговина 78.540.000 динари, Социјалистичка Република Македонија 33.660.000 динари, Социјалистичка Република Словенија 96.780.000 динари, Социјалистичка Република Србија 144.060.000 динари, Социјалистичка Република Хрватска 138.400.000 динари, Социјалистичка Република Црна Гора 11.940.000 динари, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина 66.300.000 динари и Социјалистичка Автономна Покраина Косово 10.320.000 динари.

На организациите на здружен труд од областа на земјоделството и на земјоделските задруги, што складираше вештачки губриња од домашно производство во периодот од 1 јули до 31 декември 1977 година, вон од сезоната на користењето во земјоделството, ќе им се исплатува компензација во височината на трошоците за складирање на тоа гubre, освен за трошоците за превоз од местото на производството до местото на складирањето.

По исклучок од одредбата од став 5 на овој член, компензацијата за трошоците за складирање од став 5 на овој член ќе се исплатува, во рамките на износите од став 4 на овој член, и за вештачките губриња складирали во периодот од 1 јануари до 31 мај 1978 година.

Ако републиката односно автономната покраина не ги уплати средствата од став 1 на овој член во рокот на стасаноста, надлежната служба на општественото книговодство, по налог од Службата на општественото книговодство на Југославија, ќе пренесе во корист на посебната сметка од став 2 на овој член соодветен износ на средства од жиро-сметката на републиката односно од жиро-сметката на автономната покраина.

Член 4

Средствата од посебната сметка од член 3 на овој закон се користат врз основа на претсметката што ја донесува Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста со надлежните републички и покраински органи, а што ја извршува Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 5

По истекот на годината се составува завршен биланс на претсметката од член 4 на овој закон. Завршниот биланс го донесува Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста со надлежните републички и покраински органи.

Ако средствата на посебната сметка од член 3 на овој закон се остварат во износ поголем од износот потребен за намирување на обврските според одредбите на овој закон, вишокот ќе им се врати на републиките и автономните покраини сразмерно на нивното учество во обезбедувањето на тие средства.

Ако средствата на посебната сметка од член 3 на овој закон се остварат во износ помал од износот потребен за намирување на обврските според одредбите на овој закон, средствата што недостигаат ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини преку посебен придонес а сразмерно на своето учество во обезбедувањето на средствата од член 3 став 1 на овој закон.

Член 6

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста со надлежните републички и покраински органи, ќе пропише поблиски услови под кои организациите од член 1 и 3 на овој закон имаат право на компензација за вештачко гудре, како и поблиски услови за исплатување на компензацијата според овој закон.

Начинот на остварување на компензацијата за вештачки гудриња го пропишува Сојузниот комитет за земјоделство, по претходно прибавено мислење од сојузниот секретар за финансии.

Член 7

Овој закон се применува од 1 јули 1977 година до 31 декември 1979 година.

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, од 1 јули 1977 година до донесувањето на прописите од член 6 став 1 на овој закон производителите на вештачко гудре во фактурите за азотни, фосфорни и калиумови гудриња продажната цена ќе ја намалат за износот на компензацијата определен со Одлуката за износот и за условите за давање компензација на име разлика во цената на вештачките гудриња („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/73, 35/74, 46/75 и 25/76).

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

781.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и точ. 2.6.1. и 10.3 од вториот дел на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Сојузниот извршен совет, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово склучуваат

ДОГОВОР

ЗА НАСОЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗАЕМИТЕ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 1976 ДО 30 ЈУНИ 1981 ГОДИНА

Член 1

Републиките и автономните покраини се согласни насочувањето и користењето на заемите од Меѓународната банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година да се врши во согласност со овој договор.

Член 2

Републиките и автономните покраини се согласни износот на заемите од член 1 на овој договор до една милијарда долари да го користат, и тоа:

1) стопански недоволно развиените републики и САП Косово — 66%.

Распределбата на средствата од точка 1 на овој член на недоволно развиените републики и САП Косово ќе се изврши според нивното учество во кредитите на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за периодот од 1976 до 1980 година, и тоа:

— СР Босна и Херцеговина 31,1% односно 205,3 милиони долари;
— СР Црна Гора 10,9% односно 71,9 милиони долари;
— СР Македонија 21,8% односно 143,9 милиони долари;
— САП Косово 36,2% односно 238,9 милиони долари;

ВКУПНО: 100% односно 660,0 милиони долари;

2) стопански развиените републики и САП Војводина — 34%, поаѓајќи од предвиденото вкупно задолжување на Југославија кај Меѓународната банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година во височина од една милијарда долари, и тоа:

— СР Хрватска 11,5% односно 115 милиони долари;
— САП Војводина 4,9% односно 49 милиони долари.

Учеството на СР Хрватска и САП Војводина се утврдува врз основа на нивното учество во општествениот производ на вкупното стопанство:

— СР Србија, без автономните покраини, привремено — 114 милиони долари;
— СР Словенија привремено — 62 милиони долари.

Член 3

Републиките и автономните покраини се согласни, ако вкупниот износ на заемите од Меѓународната банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година е поголем од една милијарда долари, износот над една милијарда долари да се користи според следниот редослед:

1) за намирување на разликата меѓу привременото и конечното учество на СР Србија, без автономните покраини, така што конечното учество на СР Србија да изнесува 11,8% односно уште 4 милиони долари врз износот од член 2 на овој договор и за намирување на разликата меѓу привременото и конечното учество на СР Словенија, така што конечното учество на СР Словенија да изнесува 6,6% односно уште 4 милиони долари врз износот од член 2 на овој договор;

2) за распределбата на сите републики и автономни покраини во пропорциите од член 2 на овој договор и точка 1 на овој член.

Член 4

Критериумите и односите во користењето на засмите од Меѓународната банка за обнова и развој, утврдени со овој договор за распределба на средствата за потребите на развојот на републиките и автономните покраини во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година, се однесуваат само на засмите од Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 5

Пријавените проекти за користење на засмите мораат да бидат во согласност со договорената политика и со обврските и задачите што се утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и со општествените планови на републиките и општествените планови на автономните покраини за периодот од 1976 до 1980 година.

Член 6

Републиките и автономните покраини се согласни две или повеќе републики и автономни покраини да можат заеднички да ѝ пријавуваат на Меѓународната банка за обнова и развој и проекти од заеднички интерес до износите утврдени во чл. 2 и 3 на овој договор.

Член 7

Надлежните републички и покраински органи кон предлозите на проекти за користење на засмите ќе приложат податоци за вкупната вредност на проектите и конструкција на финансирањето, како и информација за обезбедувањето на средства од домашни извори, во согласност со условите што ги поставува Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 8

Републиките и автономните покраини се согласни проектите за користење на заеми да ѝ ги пријавуваат на Меѓународната банка за обнова и развој преку Сојузниот извршен совет.

Член 9

Надлежните републички и покраински органи му предлагаат проекти за користење на заеми на Сојузниот секретаријат за финансии, кој тие предлози, кога ќе утврди дека се исполнети условите од член 7 на овој договор и ќе прибави мислење од Сојузниот завод за општествено планирање во согласност со член 5 на овој договор, ги доставува до Сојузниот извршен совет.

Член 10

Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии, донесува одлука за тоа кои проекти за користење на засмите ќе ѝ се пријават на Меѓународната банка за обнова и развој и определува Сојузниот секретаријат за финансии за секој проект да поднесе пријава до Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 11

Републиките и автономните покраини најдоцна до 30 ноември 1977 година ќе ги достават до Сојузниот секретаријат за финансии сите свои предлози на проекти за користење на засмите од Меѓународната банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година, вклучувајќи ги и проектите што пред денот на влегувањето во сила на овој договор ѝ се пријавени на Меѓународната банка за обнова и развој.

Член 12

Овој договор го потпишаа претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Член 13

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето.

20 септември 1977 година

Белград

За Сојузниот извршен совет,
Момчило Цемовиќ, с. р.
сојузен секретар за финансии

За Извршниот совет
на Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Обрад Пилјак, с. р.
републички секретар за финансии

За Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија,
Ристо Филиповски, с. р.
републички секретар за финансии

За Извршниот совет на
Собранието на СР Словенија,
Милица Озбич, с. р.
републички секретар за финансии

За Извршниот совет на
Собранието на СР Србија,
Милош Милосавлевиќ, с. р.
републички секретар за финансии

За Извршниот совет на
Саборот на СР Хрватска,
Мато Микиќ, с. р.
член на Извршниот совет на Сабо-
рот на СР Хрватска

За Извршниот совет на
Собранието на СР Црна Гора,
Вуко Огњановиќ, с. р.
републички секретар за финансии

За Извршниот совет на
Собранието на САП Војводина,
Здравко Мутин, с. р.
покраински секретар за финансии

За Извршниот совет на
Собранието на САП Косово,
Гемшит Дуриќи, с. р.
покраински секретар за финансии

Врз основа на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 109 став 1 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија и согласноста од собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 6 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАСО-
ЧУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗАЕМИТЕ ОД МЕ-
ГУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ
ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ 1976 ДО 30 ЈУНИ 1981
ГОДИНА**

1. Се потврдува Договорот за насочување и користење на засмите од Меѓународната банка за об-

нова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година, што го склучија Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, и го потврдија собранијата на сите републики и автономни покраини.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а договорот од точка 1 на оваа одлука ќе се применува од денот на негово потпишување.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 558
6 декември 1977 година
Белград

Претседател на Собранието
на СФРЈ,

Киро Гамзоров, с. р.

Претседател на Соборот
на републиките и
покраините,

Зоран Попич, с. р.

782.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, а заради извршување на одредбите на член 87д од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), во врска со член 119 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ, ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ ЗА 1977 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76) во точка 1 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, на основните и други организации на здружен труд за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема во земјоделството, им се утврдува, покрај износот на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка, и износ на глобалната девизна квота во височина од 25.000.000 динари во конвертибилни девизи за увоз на резервни делови за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема во земјоделството.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

2. По точка 2 се додава нова точка 2а, која гласи: „Распределбата на износот на глобалната девизна квота од точка 1 став 2 на оваа одлука ќе ја извршат основните и други организации на здружен труд договорно во рамките на Стопанската комора на Југославија.“

За извршената распределба на глобалната девизна квота, Стопанската комора на Југославија доставува извештај, заедно со соодветната документација, до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја основна и друга организација

на здружен труд ќе ѝ издаде решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 939

3 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

783.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА АНХИДРИД НА ФТАЛНА КИСЕЛИНА

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на анхидрид на фтална киселина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/76), чие важење е продолжено со Решението за продолжување на важењето на решенијата за царинскиот контингент со кој се намалени царините на увозот на специфичната опрема за определени гранки и групации на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77), во точка 1 во тар. број 84.17/1s по алинејата шеста се додава нова алинеја седма која гласи:

— „Ротациони тапани со уред за ладење и симнување анхидрид на фтална киселина во облик на лупши“.

2. Ова решение ќе се применува на увозот што се врши од 1 јануари до 31 декември 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 940

3 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

784.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „International Herald Tri-

bune", број 29457 од 22—23 октомври 1977 година, што излегува на англиски јазик во Цирих, Швајцарија.

Бр. 650-1-30/15

27 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

785.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Piccolo“, број 9443 од 12 октомври 1977 година, што излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/315

27 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

786.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „CORRIERE DELLA SERA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Corriere della sera“, број 234 од 9 октомври 1977 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/309

28 октомври 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

787.

Врз основа на член 48 став 2 и чл. 52 и 56 од Законот за евиденциите во областа на трудот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), Сојузниот комитет за труд и вработување пропишува

УПАТСТВО

ЗА МЕТОДОЛОШКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТРУДОТ И ЗА СРЕДСТВАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИ И ИЗВЕШТАИ

I. Општа одредба

1. Со ова упатство се утврдуваат методолошките принципи за водење на евиденциите во областа на трудот; обрасците на Пријавата за привремено вработување во странство, на Пријавата за посредување при вработувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Пријавата за упатување на работници на привремена работа во странство; образецот на Извештајот за враќање на работниците од привремена работа од странство и образецот за водење евиденција за понудите на странски работодавци за привремено вработување на југословенски граѓани во странство, како и обрасците, начинот и роковите на доставување на извештаите за југословенските граѓани привремено вработени во странство, извештаите за понудите за странски работодавци за привремено вработување на југословенски граѓани во странство и извештаите за членовите на семејствата на југословенските граѓани на привремена работа во странство — корисници на здравствена заштита.

II. Објаснување на поимите и класификацијата

2. Под вработен работник се подразбираат:

1) лицето што засновало работен однос со работници во основна организација на здружен труд, во работна организација што во својот состав нема основни организации на здружен труд, во договорна организација на здружен труд, во општо или посебно здружение на организации на здружен труд, во земјоделска или друга задруга, во работна заедница, во банка, во заедница на осигурување на имоти и лица и друга финансиска организација, во самоуправна интересна заедница, во орган или организација на општествено-политичка заедница, во орган на општествена заедница, во орган на месна заедница, во општествено-политичка организација, во општествена организација, во здружение на граѓани и во друга организација и заедница (во натамошниот текст: организации или заедници);

2) членот на претставничко тело и на негов орган на постојана должност и изборното лице на постојана должност во општествено-политичка заедница, нејзини органи и организации, самоуправна интересна заедница, општествено-политичка организација, општествена организација, комора, здружение и сл.;

3) лицето што засновало работен однос со работен човек што самостојно во вид на занимање врши професионална дејност или со работен човек што врши дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: работодавец).

3. Лице што бара вработување е лицето што се пријавило заради барање вработување до надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

4. Невработено лице е лицето што бара вработување, а за кое, врз основа на општествениот договор од член 21 став 3 на Законот за евиденциите во областа на трудот е утврдено дека е способно за работа, дека сака во Социјалистичка Федеративна Република Југославија да прифати вработување што им одговара на неговите стручни и работни способности и дека нема можност со свој труд да обезбедува за себе и за семејството средства неопходни за живот.

5. Југословенски граѓанин привремено вработен во странство е државјанинот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се наоѓа на привремена работа во друга земја, како и работникот во југословенска организација на здружен труд кого таа организација го упатила на работа во свој детален погон во странство или по основ на индустриска кооперација или техничка соработка со странски партнер.

6. Странски државјанин и лице без државјанство, вработени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се лицата што не се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а кои засновале работен однос со работниците во организација или заедница или со работодавец, односно што се пријавиле заради барање вработување до надлежната самоуправна интересна заедница за вработување.

7. Осигуреник и уживател на правата од здравственото осигурување се лицата што се осигурени, односно што уживаат права од здравственото осигурување според републичките, односно покраинските прописи за здравственото осигурување.

8. Член на семејство на југословенски граѓанин привремено вработен во странство — корисник на здравствена заштита е членот на семејството на тој граѓанин со постојано живеалиште на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија што, согласно со конвенцијата за социјалното осигурување и со другите меѓудржавни спогодби го ужива правото од здравственото осигурување врз товар на странски носител на осигурувањето.

9. Под личен доход на работникот вработен во организација или заедница се подразбира делот од доход на организацијата, односно заедницата што му припаѓа на работникот и кој служи за задоволување на неговите лични потреби и за задоволување на заедничките и општите општествени потреби, намален за издвојувањата што, врз основа на самоуправна спогодба, односно закон, се намираат од неговиот личен доход (чист личен доход).

Под личен доход на работник вработен кај работодавец се подразбира делот од доходот на работодавецот што му припаѓа на работникот за задоволување на неговите лични потреби и за задоволување на заедничките и општите општествени потреби, намален за издвојувањата што, врз основа на самоуправна спогодба, односно закон се намираат од личниот доход на работникот.

10. Под несреќа на работа се подразбира повреда на осигуреникот предизвикана со непосредно и краткотрајно механичко, физичко или хемиско дејство, и повреда предизвикана од нагли промени на положбата на телото, од ненадејно оптоварување на телото или од други ненадејни промени на физиолошката состојба на организмот, ако таквите повреди се причински врзани за вршењето на определени работи и работни задачи, односно за вршење на определена дејност, врз основа на што повреденото лице има својство на осигуреник според републичките, односно покраинските прописи за здравственото осигурување.

Како несреќа на работа се смета и заболувањето на осигуреникот што настанало непосредно и како исклучива последица на несреќен случај или

виша сила за време на работата, односно вршењето на дејноста врз основа на што заболеното лице има својство на осигуреник.

Како несреќа на работа се смета и повредата предизвикана на начинот од став 1 на оваа точка што осигуреникот ќе ја претрпи на редовниот пат од станот до месгото на работата или обратно, на пат нареден заради извршување на службени задачи и на пат преземен заради стапување на работа.

11. Под потреба од работници во организација или заедница се подразбира бројот на нови работници потребни на организацијата или заедницата за вршење на работите, односно работните задачи утврдени со одлука од надлежниот орган на организацијата, односно на заедницата за засновање на работен однос со други работници.

Под потреба од работници кај работодавци се подразбираат новите работници што на работодавецот му се неопходни заради вршење на неговата дејност.

12. Под занимање се подразбираат:

1) за работниците што се вработени: видот на работите односно на работните задачи што работникот ги врши заради производство на материјални и други добра, односно вршењето на услуги и заради стекнување на личен доход;

2) за лицата што бараат вработување, а што порано биле вработени: видот на работите односно на работните задачи што лицето во текот на последното вработување ги вршело заради производство на материјални и други добра, односно вршење услуги и стекнување на личен доход или видот на работите, односно на работните задачи за чие вршење е оспособено лицето што бара вработување;

3) за лицата што првпат бараат вработување: видот на работите, односно на работните задачи за чие вршење лицето што првпат бара вработување е оспособено.

За југословенските граѓани на привремена работа во странство, занимањето што граѓанинот го имал пред заминувањето на работа во странство се утврдува според одредбите на став 1 од оваа точка.

Под занимање со кое граѓанин се занимава во странство се подразбира видот на работите што граѓанинот ги врши за странски работодавец заради стекнување средства за живот, а врз чие вршење троши најголем дел од своето редовно работно време.

При групирањето на статистичките податоци според занимањето се применува Единствената стандардна класификација на занимањата утврдена со Решението за Единствената стандардна класификација на занимањата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/72).

13. Дејноста на организацијата, заедницата или работодавецот се утврдува врз основа на видот на производите што ги произведуваат, односно видот на услугите што ги вршат.

За организациите и заедниците што се водат во единствениот регистар на статистичките органи податокот за дејноста се запишува во евиденциите во областа на трудот врз основа на известувањето од надлежниот статистички орган за утврдувањето на нивната дејност.

Распоредувањето според дејностите на организациите и заедниците што не се водат во единствениот регистар на статистичките органи и распоредувањето на работодавците се врши согласно со одредбите од Уредбата за распоредување на организациите и заедниците според Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) и Правилникот за распоредување на организациите и заедниците по дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/76).

При групирањето на статистичките податоци според дејностите се применува класификацијата утврдена со Одлуката за Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76).

14. Под училишна подготовка се подразбира видот на училиштето (отсек, насока) со чие завршување на лицето за кое се води евиденцијата стекнало највисок степен на образование.

При евидентирањето на податоците за училишната подготовка, во средството за водење евиденцијата се запишуваат називите на училиштето, секторот и насоката со чие завршување лицето за кое се води евиденцијата стекнало највисок степен на образование.

15. Под стручно образование се подразбира степенот на стручното образование што лицето за кое се води евиденцијата го стекнало:

1) со завршување на соодветно училиште (точка 14);

2) со завршување на училиште или курс на кои со Решението за рангот на школите, курсевите и испитите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/52, 26/52, 42/52, 24/53, 26/53, 55/53, 38/53, 30/56, 17/57, 20/57, 40/57, 42/57, 13/58, 25/58, 28/58, 15/59, 16/59, 17/59, 33/59, 9/60, 19/60, 29/60, 11/61, 43/61, 21/62 и 39/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63) е утврден рангот на училиштето, односно курсот;

3) со признавање на степенот на стручно образование на приучен (полуквалификуван) работник по проверување на неговата стручност во организацијата на здружен труд;

4) со полагање на стручен испит за стекнување на степенот на стручно образование на квалификуван, односно висококвалификуван работник;

5) со полагање на посебен испит за признавање на стручна подготовка според прописите за јавните службеници;

6) со признавање на стручна подготовка (знање), на јавните службеници според прописите за јавните службеници.

При евидентирањето на податоците за стручното образование, во средствата за водење на евиденцијата се запишува степенот на стручно образование според следната класификација:

1) високо стручно образование — за лицето што завршило втор степен на факултет или на него рамна школа, односно училиште или курс на кои со Решението за рангот на школите, курсевите и испитите им е утврден ранг на факултет, за лицето што положило посебен испит за признавање на висока стручна подготовка на јавните службеници и за лицето што, според прописите за јавните службеници, има признаена висока подготовка;

2) вишо стручно образование — за лицето што завршило прв степен на факултет или на него рамна школа, виша или на неа рамна школа, односно училиште или курс на кои со Решението за рангот на школите, курсевите и испитите им е утврден ранг на виша школа, за лицето што положило посебен испит за признавање на виша стручна подготовка на јавните службеници и за лицето што според прописите за јавните службеници, има признаена виша подготовка;

3) средно стручно образование — за лицето што завршило стручно, општообразовно или на него рамно училиште од втор степен, односно училиште или курс на кои со рангот на училиштата, курсевите и испитите им е утврден ранг на училиште од втор степен, за лицето што положило посебен испит за признавање на средна стручна подготовка на јавните

службеници и за лицето што, според прописите за јавните службеници, има признаена средна подготовка;

4) ниво стручно образование — за лицето што завршило најмалку осумгодишно или на него рамно училиште или непотполно стручно или општообразовно училиште од втор степен, односно што завршило училиште или курс на кои со Решението за рангот на школите, курсевите и испитите им е утврден ранг на осумгодишно училиште или непотполно училиште од втор степен и за лицето што, според прописите за јавните службеници, има признаена нивна стручна подготовка;

5) висококвалификуван — за лицето што завршило школа за висококвалификувани работници или на неа рамна школа, односно што положило испит за стекнување степен на стручно образование на висококвалификуван работник според Општото упатство за стекнување на стручна подготовка на работниците со практична работа во претпријатието („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/52);

6) квалификуван — за лицето што завршило школа за квалификувани работници и за лицето што положило испит за стекнување степен на стручно образование на квалификуван работник според Општото упатство за стекнување на стручна подготовка на работниците со практична работа во претпријатието;

7) приучен (полуквалификуван) — за лицето на кое во организацијата на здружен труд му е признаен степен на стручно образование на приучен (полуквалификуван) работник;

8) неквалификуван — за лицето што не стекнало ниеден степен на стручно образование предвиден во одредбите под 1 до 7 од овој став.

16. Под стручна подготовка за вршење на определени работи, односно работни задачи се подразбираат општите и стручните знаења, практичните вештини и другите својства утврдени со самоуправниот општ акт на организацијата, односно заедницата врз основа на нејзината дејност, технологијата, организацијата и поделбата на трудот, а која треба да ја има работникот за да може со успех да врши определени работи, односно работни задачи во организацијата или заедницата.

Под стручна подготовка за вршење на работи и работни задачи кај работодавец се подразбираат општите и стручни знаења, практичните вештини и другите својства што треба да ги има работникот за да може успешно да ја врши дејноста со која се занимава работодавецот.

При евидентирањето на податоците за стручната подготовка за вршење на определени работи, односно работни задачи, во средството за водење на евиденцијата се запишува степенот на стручната подготовка според следната класификација: висока стручна подготовка, виша стручна подготовка, средна стручна подготовка, нивна стручна подготовка, високо квалификуван, квалификуван, приучен (полуквалификуван), неквалификуван.

Запишувањето на податоците за стручната подготовка потребна за вршење на определени работи, односно работни задачи се врши врз основа на самоуправниот општ акт со кој се утврдени условите што треба да ги исполнува работникот за вршење на определени работи односно работни задачи во организацијата или заедницата, односно врз основа на дејноста со која се занимава работодавецот.

17. Под работи, односно работни задачи се подразбираат:

1) за работниците што се вработени: работите и работните задачи заради чие вршење работникот засновал работен однос, односно работите и работните

задачи на кои работникот е распореден во согласност со самоуправниот општ акт или со закон;

2) при пријавувањето на потребата од нови работници; работите и работните задачи за чие вршење е утврдена потребата од засновање на работен однос со други работници.

При водењето на евиденцијата за вработените работници и евиденцијата за личните доходи, покрај називите на работите и на работните задачи што работникот ги врши, во средствата за водење на тие евиденции се запишува и називот на групата на која односните работи и работни задачи ѝ припаѓаат според следната класификација:

— индивидуална рачна работа — за работите и работните задачи што не се вршат во состав на производствени линии, монтажни ленти, конвеери и сл. и што се вршат рачно со користење на рачни средства за работа. Во оваа група спаѓаат и работите, односно работните задачи за чие вршење се користат механизирани рачни алати и рачни машини (пневматски чекани, дупчалки и брусилки, рачни дупчалки и брусилки на електричен погон и сл.);

— верижно поврзана рачна работа — за работите и работните задачи што се вршат во состав на производствени линии, монтажни ленти, конвеери и сл. и што се вршат рачно со користење на рачни средства за работа, на механизирани рачни алати и рачни машини;

— машинска работа — за работите и работните задачи чие вршење е во врска со обработка на материји со применување на универзални, полуавтоматски и автоматски машини работилки; за работите и работните задачи во врска со ракување со индустриски и слични постројки, апарати, уреди и инсталации и со надзор над нивната работа; за работите и работните задачи во врска со ракување со рударски, градежни, земјоделски, текстилни, графички и други машини, апарати и уреди; за работите и работните задачи во врска со ракување со автоматски производствени линии, со автоматски постројки, апарати и уреди и со надзор над нивната работа; за работите и работните задачи во врска со подготвување и дотерување на машините, апаратите и уредите и за сличните работи и работни задачи;

— ракување со транспортни и сообраќајни средства — за работите и работните задачи во врска со непосредно ракување со средства на внатрешниот транспорт (кранови, дигалки, преносници, виљушкари, карети и сл.), односно во врска со непосредно ракување со сообраќајни средства (управување со моторни возила, управување со парни, електрични и моторни локомотиви, работи и задачи на ложачи на парни локомотиви, на кондуктери, кочничари, морнари, бродари, воздухопловни пилоти, механичари — летачи, навигатори и сл.);

— општи работи — за канцелариските, административните, пресметковните, сметководствените, книговодствените, персоналните, благајничките, дактилографските и сличните работи и работни задачи; за работите и работните задачи на телефонисти, телеграфисти, разнесувачите на поштенски пратки; за работите на чување и обезбедување и сл.;

— стручни работи — за работите и работните задачи во врска со стручна организација и подготвување на производството; инженерско-техничките, економските, комерцијалните, книговодствено-аналитичките, управно-правните, наставно-воспитните, статистичките, медицинските, библиотекарските, архивските, уметничките и сличните работи и работни задачи;

— работи на раководење — за работите и работните задачи во врска со раководењето со организацијата или заедницата, односно за работите и работ-

ните задачи во врска со раководењето со секторите и службите во организациите и во заедниците;

— научноистражувачки работи — за работите и работните задачи чие вршење е непосредно во врска со научноистражувачката работа во организациите на здружен труд и во научните, стручните, образовните и други институции.

18. Под работен стаж се подразбира вкупното време што работникот го поминал во работен однос со работниците во организациите или заедниците, кај работодавците и на работа во странство.

19. Под дополнителна работа се подразбира секоја работа за организацијата или заедницата надвор од онаа во која работникот е вработен, работата за работодавецот и личната работа со средства во сопственост на граѓани, ако со таквата работа работникот што е вработен обезбедува дополнителни приходи. Авторските работи не се сметаат како дополнителна работа.

20. Се смета дека работникот е вработен во друга организација или заедница, ако во организацијата или заедницата што за него ја води евиденцијата работи врз работи, односно врз работни задачи за кои е предвидено работно време пократко од полното работно време и ако засновал работен однос со работниците во друга организација или заедница заради остварување на полното работно време.

21. При евидентирањето на податоците за приредата на повреда предизвикана при работата се запишува називот на повредата според деталната листа на болестите, повредите и причините за смртта од Меѓународната класификација на болестите (последна ревизија).

22. Под извор на несреќа при работата се подразбираат: материјалното средство (машина, работилка, енергетска машина, индустриски уреди, апарат и постројка, транспортно и сообраќајно средство, рачен алат, градежен објект и сл.), елементарната сила (поплава, пожар, удар на гром, горски удар и сл.), материјата (метал, камен, дрво, песок, чакал, хемиски соединенија, радиоактивни материи, експлозивни и сл.), човекот или животното со чие присуство или дејствување му е нанесена повреда на осигуреникот или е предизвикано неговото заболување.

23. Под причина на несреќа при работата се подразбираат околностите и дејствијата што довеле до несреќа при работата, како што се: неисправни проектирање, конструкција, функционирање и одржување на машини, апарати, уреди, алати, објекти и други материјални средства и неправилно ракување со нив; неправилно или недоволно осветление и вентилација; неисправност на транспортни патишта и сообраќајници; недостаток на заштитни направи, за општа заштита при работата и лични заштитни средства; како и нивна недоволна и несоодветна примена; растројства во производствениот процес; замор на работникот поради тешка и прекувремена работа, доаѓање на работа и заминување од работа, недоволен одмор и сл.; недостаток на општа контрола над работата и применувањето на средствата за заштита при работата; несоодветна и недоволна стручна подготовка на работникот; лоша организација на работата; кршење на прописите за заштитата при работата; физички мани, акутно или хронично заболување, психички особини и недостатоци на работникот и др.

III. Обрасци на пријавите и извештајот и образец за водење евиденција за понудите на странски работодавци за привремено вработување на југословенски граѓани во странство

24. Обрасците на пријавите и извештајот и образецот за водењето евиденција за понудите на

странски работодавци за привремено вработување на југословенски граѓани во странство (точка 1) се:

1) Пријавата за привремено вработување во странство — Образец ЕР-1;

2) Пријавата за посредување при вработувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — Образец ЕР-2;

3) Пријавата за упатување на работници на привремена работа во странство — Образец ЕР-3;

4) Извештајот за враќање на работници од привремена работа од странство — Образец ЕР-4;

5) Регистарот на понудите на странските работодавци за привремено вработување на југословенски граѓани во странство — Образец ЕР-5.

Обрасците од став 1 на оваа точка се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

Образецот ЕР-1 и Образецот ЕР-2 се печатат на јазиците на народите на Југославија и на албански и унгарски јазик.

IV. Средства, начин и рокови за доставување на извештаите

25. Сојузното биро за работи на вработувањето доставува до Сојузниот комитет за труд и вработување на Образец ИЗ-1 месечен извештај со податоци за понудите на странски работодавци за привремено вработување на југословенски граѓани во странство.

Извештајот од став 1 на оваа точка се доставува до десеттиот ден на тековниот месец за претходниот месец.

26. Самоуправните интересни заедници за вработување доставуваат до републичките и покраинските заедници во областа на вработувањето месечни извештаи: за југословенските граѓани што во текот на месецот за кој се поднесува извештај заминале на привремена работа во странство (Образец ИЗ-2), за југословенските граѓани на привремена работа во странство (Образец ИЗ-3), за југословенските граѓани што во текот на месецот за кој се поднесува извештај се вратиле од привремена работа од странство (Образец ПЗ-1), за вработувањето на југословенските граѓани што се вратиле од привремена работа од странство (Образец ПЗ-2) и за југословенските граѓани привремено вработени во странство што се пријавиле заради барање вработување во СФРЈ (Образец ПЗ-3).

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат до десеттиот ден на тековниот месец за претходниот месец.

27. Врз основа на извештаите од точка 26 на ова упатство, републичките и покраинските заедници во областа на вработувањето доставуваат до Сојузното биро за работи на вработувањето сумарни извештаи за републиката, односно автономната покраина.

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат до дваесеттиот ден на тековниот месец за претходниот месец.

28. Врз основа на извештаите од точка 27 на ова упатство, Сојузното биро за работи на вработувањето доставува до Сојузниот комитет за труд и вработување сумарен извештај и извештаи по републиките и автономните покраини.

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат до триесеттиот ден на тековниот месец за претходниот месец.

29. Самоуправните интересни заедници за вработување доставуваат до републичките и покраинските заедници во областа на вработувањето полу-

годишни извештаи: за југословенските граѓани на привремена работа во странство (Образец ИЗ-4), за југословенските граѓани што се вратиле од привремена работа од странство (Образец ПЗ-4) и за работниците на југословенските организации на здружен труд упатени на привремена работа во странство (Образец ДР-1).

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат до десетти јули за првото полугодиште и до десетти јануари наредната година за второто полугодиште на изминатата година.

30. Врз основа на извештаите од точка 29 од ова упатство, републичките и покраинските заедници во областа на вработувањето доставуваат до Сојузното биро за работи на вработувањето сумарни извештаи за републиката, односно автономната покраина.

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат до дваесетти јули за првото полугодиште и до дваесетти јануари наредната година за второто полугодиште на претходната година.

31. Врз основа на извештаите од точка 30 на ова упатство, Сојузното биро за работи на вработувањето доставува до Сојузниот комитет за труд и вработување сумарни извештаи и извештаи по републиките и автономните покраини.

Извештаите од став 1 на оваа точка се доставуваат до триесетти јули за првото полугодиште и до триесетти јануари наредната година за второто полугодиште на претходната година.

32. Самоуправните интересни заедници на здравственото осигурување доставуваат до републичките и покраинските заедници во областа на здравственото осигурување месечен извештај за членовите на семејствата на југословенските граѓани на привремена работа во странство — корисници на здравствена заштита на Образецот ЗО-1.

Извештајот од став 1 на оваа точка се доставува до десеттиот ден на тековниот месец за претходниот месец.

Врз основа на извештајот од став 1 на оваа точка, републичките и покраинските заедници во областа на здравственото осигурување доставуваат до Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија сумарен извештај за републиката, односно автономната покраина.

Извештајот од став 3 на оваа точка се доставува до дваесеттиот ден на тековниот месец за претходниот месец.

Врз основа на извештајот од став 3 на оваа точка, Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија доставува до Сојузниот комитет за труд и вработување сумарен извештај по републиките и автономните покраини.

Извештајот од став 5 од оваа точка се доставува до триесеттиот ден на тековниот месец за претходниот месец.

33. Обрасците ИЗ-1, ИЗ-2, ИЗ-3, ИЗ-4, ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3, ПЗ-4, ДР-1 и ЗО-1 се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

V. Завршна одредба

34. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1539

24 октомври 1977 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
труд и вработување,
Светозар Пеловски, с. р.

Самоуправна интересна засадница
за вработување

Образец ЕР-1

Место _____ Општина _____

Социјалистичка Република _____

Социјалистичка Автономна Покраина

ПРИЈАВА ЗА ПРИВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Реден број	ПРАШАЊЕ	ОДГОВОР
1	Презиме и име (за мажена жена и моминско презиме)	
2	Пол	1. Машки 2. Женски
3	Датум на раѓањето	ден _____ месец _____ година _____
4	Место на раѓањето	место _____ улица и број _____ општина _____ СР — САП _____
5	Последно живеалиште во СФРЈ	место _____ улица и број _____ општина _____ СР — САП _____
6	Брачна состојба	1. Неженет — немажена 2. Женет — мажена 3. Разведен — разведена 4. Вдовец — вдовица
7	Училишна подготовка	
8	Стручно образование	1. Неквалификуван 2. Полуквалификуван 3. Квалификуван 4. Висококвалификуван 5. Нижо стручно образование 6. Средно стручно образование 7. Вишо стручно образование 8. Високо стручно образование
9	Занимање пред заминувањето на работа во странство	
10	Работен стаж до заминувањето на работа во странство	години _____
11	Назив на земјата на вработувањето	

12	Начин на вработувањето во странство	1. Со посредство на заедница за вработување 2. Упатен од страна на југословенска организација на здружен труд 3. На друг начин
13	Дали е регрут-обврзник или лице во резервен состав	1. Регрут-обврзник 2. Лице во резервен состав 3. Не е регрут-обврзник ниту лице во резервен состав
14	Патна исправа	број _____ датум на издавањето _____ орган што ја издал исправата _____ рок на важењето до _____
15	Ако работникот, покрај државјанството на СФРЈ, примил и некое друго државјанство, да се наведе:	другото државјанство што го примил _____ датум на примањето на другото државјанство _____
16	Датум на заминувањето на работа во странство	ден _____ месец _____ година _____
17	Занимање со кое работникот се занимава во странство	
18	Место и адреса на станот во земјата на вработувањето	место _____ улица _____ број _____
19	Назив и адреса на странскиот работодавец	назив _____ место _____ улица _____ број _____
20	Назив и адреса на странскиот носител на осигурувањето	назив _____ место _____ улица _____ број _____
21	Дали ѝ се пријавил на самоуправната интересна заедница за вработување при заминувањето на работа во странство	1. Се пријавил 2. Не се пријавил
22	Дали работникот порано поднел Пријава за привремено вработување во странство	1. Пријава поднел _____ година до Амбасадата — Конзулатот на СФРЈ во _____ 2. Порано не поднесувал пријава

23	Југословенска организација на здружен труд што работникот го упатила на работа во странство		назив _____ СР — САП _____ место _____ улица _____ број _____			
24	Членови на семејството што работникот ги издржува, а кои останале во СФРЈ:					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број
25	Членови на семејството што работникот ги издржува, а кои се наоѓаат со работникот во земјата на вработувањето:					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број
26	Членови на семејството што се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на осигурувањето, а кои живеат во СФРЈ:					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број
27	Членови на семејството што се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на осигурувањето, а кои живеат со работникот во странство					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број

Место _____

Датум _____

(потпис на подносителот на пријавата)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЕР-1

1. Пријавата је пополнува секој граѓанин на СФРЈ што се наоѓа на привремена работа во странство. Пријавата се пополнува при поднесувањето на барањето за продолжување на патната исправа (патношот).
2. Пријавата се пополнува читливо, со мастило или хемиски молив.
3. Во горниот лев агол од Пријавата се запишува назив на местото, општината и републиката, односно автономната покраина каде што се наоѓа седиштето на самоуправната интересна заедница за вработување на чие подрачје работникот бил настанет пред заминувањето на работа во странство.
4. На прашањата содржани во Пријавата одговорите се даваат на следниот начин:

Прашање

Начин на давање одговори

1. Да се запише името и презимето. Ако Пријавата ја пополнува мажена жена, треба да го запише и своето моминско презиме.
2. Да се заокружи бројот под еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
3. Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето. Податоците да се земат од личната карта, патната исправа и сл.
4. Да се запише називот на местото, општината, републиката, односно автономната покраина каде што работникот е роден.
5. Да се запише називот на местото, улицата и бројот, називот на општината и републиката, односно автономната покраина каде што работникот бил настанет пред заминувањето на работа во странство.
6. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
7. Да се запише називот на последното училиште што работникот го завршил во СФРЈ (основно училиште, гимназија, училиште за ученици во стопанството, техничко училиште-машински отсек, виша управна школа, правен факултет и сл.).
8. Зависно од стручното образование што работникот го стекнал во СФРЈ со школување, полагање испити или на друг начин, да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
9. Да се запише називот на занимањето со кое работникот се занимавал пред заминувањето на работа во странство (металоштругар, бравар, ковач, земјоделец, јамен копач на јаглен, ѕидар, бетонирец, делкач, готвач во хотел, печач на керамика, столар, моделстолар, дестилатер, машиноводител на парна локомотива, перач на улици, оцачар, чистачка, технички цртач, административен референт, машински техничар, градежен инженер, учител, правник, економист и сл.). Ако работникот пред заминувањето на работа во странство не се занимавал со активна работа, но се оспособил за вршење на работи во некое од занимањата, ќе го запише називот на занимањето за кое бил оспособен. Ако работникот пред заминувањето на работа во странство не се занимавал со активна работа и не бил оспособен за вршење на определено занимање, ќе запише „без занимање“.
10. Да се запише бројот на полните години што работникот ги поминал во работен однос во СФРЈ. Ако работникот не бил во работен однос во СФРЈ, треба да се запише „0“ (нула).
11. Да се запише називот на земјата во која работникот привремено е вработен во моментот на пополнувањето на Пријавата.
12. Зависно од тоа на кој начин работникот заминал на привремена работа во странство, да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
13. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
14. Да се запише бројот на патната исправа, датумот на нејзиното издавање, називот на органот што ја издал патната исправа и датумот до кој важи патната исправа пред продолжувањето на нејзиното важење.
15. Ако работникот, покрај државјанството на СФРЈ, примил и некое друго државјанство, треба да го запише називот на државјанството што го примил и датумот на примањето на тоа државјанство. Ако работникот не примил друго државјанство, наместо одговор треба да стави црта (—).
16. Да се запише денот, месецот и годината кога работникот последен пат отишол на привремена работа во странство.
17. Слично на одговорот на прашањето под редниот број 9 да се запише називот на занимањето, со кое работникот се занимава во моментот на пополнувањето на Пријавата. Ако работникот во моментот на пополнувањето на Пријавата е невработен, ќе го наведе називот на занимањето со кое последен пат се занимавал кога бил вработен.

18. Да се запише називот на местото и улицата и бројот каде што работникот домува во земјата на вработување.
19. Да се запише називот (фирмата) на странскиот работодавец, местото каде што се наоѓа претпријатието во кое работникот е вработен, улицата и бројот. Ако работникот во моментот на пополнување на Пријавата, не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—).
20. Да се запише називот на уредот или болесничката благајна кај која работникот социјално е осигурен, местото на седиштето на уредот или благајната, улица и број. Ако работникот во моментот на пополнувањето на Пријавата не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—).
21. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
22. Ако работникот првпат ја поднесува оваа пријава, ќе го заокружи број два на десната страна од Пријавата, а ако Пријавата ја поднел и при претходното продолжување на патната исправа ќе го заокружи бројот 1 на десната страна од Пријавата и ќе го запише местото во кое се наоѓа амбасадата или конзулатот на СФРЈ каде што последен пат поднел Пријава за привремено вработување во странство.
23. Ако работникот е вработен во деташиран погон на југословенска организација на здружен труд, или по друг основ е упатен на привремена работа во странство од страна на југословенска организација на здружен труд, ќе го запише називот на југословенската организација на здружен труд, републиката, односно автономната покраина, адресата на организацијата на здружен труд и местото каде што се наоѓа нејзиното седиште во Југославија.
Ако работникот не е упатен на работа во странство од страна на југословенска организација на здружен труд, наместо одговор треба да стави црта (—).
24. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во СФРЈ за сите членови на семејството (сопруг, сопруга, деца, родители) што работникот ги издржува, а кои живеат во СФРЈ.
25. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во земјата на вработувањето за сите членови на семејството (сопруг, сопруга, деца, родители) што работникот ги издржува, а кои живеат со него во земјата на вработувањето.
26. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во СФРЈ само за оние членови на семејството (сопруг, сопруга, деца, родители) што живеат во СФРЈ, а кои се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на здравственото осигурување.
27. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во земјата на вработувањето, само за оние членови на семејството (сопруг, сопруга, деца, родители) што здравствено се осигурени врз товар на странскиот носител на здравственото осигурување, а кои со работникот живеат во земјата на вработувањето.

Самоуправна интересна заедница
за вработување

Образец ЕР-2

Место _____ Општина _____

Социјалистичка Република _____

Социјалистичка Автономна Покраина _____

ПРИЈАВА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Реден број	ПРАШАЊЕ	ОДГОВОР
1	Презиме и име (за мажена жена и моминско презиме)	
2	Пол	1. Машки 2. Женски
3	Датум на раѓањето	ден _____ месец _____ година _____
4	Место на раѓањето	место _____ улица и број _____ општина _____ СР—САП _____
5	Последно живееалиште во СФРЈ	место _____ улица и број _____ општина _____ СР—САП _____
6	Брачна состојба	1. Неженет — немажена 2. Женет — мажена 3. Разведен — разведена 4. Вдовец — вдовица
7	Училишна подготовка	
8	Стручно образование	1. Неквалификуван 2. Полуквалификуван 3. Квалификуван 4. Висококвалификуван 5. Нижо стручно образование 6. Средно стручно образование 7. Вишо стручно образование 8. Високо стручно образование
9	Занимање пред заминувањето на работа во странство	
10	Работен стаж до заминувањето на работа во странство	години _____
11	Назив на земјата на вработувањето	

12	Начин на вработување во странство	1. Со посредство на заедница за вработување 2. Упатен од страна на југословенска организација на здружен труд 3. На друг начин
13	Дали е регрут-обврзник или лице во резервен состав	1. Регрут-обврзник 2. Лице во резервен состав 3. Не е регрут-обврзник, или лице во резервен состав
14	Патна исправа	број _____ датум на издавањето _____ орган што ја издал исправата _____ рок на важноста до _____
15	Ако работникот, покрај државјанството на СФРЈ, примил и некое друго државјанство, да се наведе:	другото државјанство што го примил _____ датум на примањето на другото државјанство _____
16	Датум на замишувањето на работа во странство	ден _____ месец _____ година _____
17	Занимање со кое работникот се занимава во странство	
18	Место и адреса на станот во земјата на вработувањето	место _____ улица _____ број _____
19	Назив и адреса на странскиот работодавач	назив _____ место _____ улица _____ број _____
20	Назив и адреса на странскиот носител на осигурување	назив _____ место _____ улица _____ број _____
21	Какво вработување бара	
22	Каде бара вработување	1. Во местото на своето живеалиште во СФРЈ 2. Во кое и да било место, но на територијата на општината 3. Во кое и да било место, но на подрачјето на заедницата за вработување 4. Во кое и да било место, но на територијата на републиката, односно автономната покраина 5. Во кое и да било место во СФРЈ

23	Работи за чие вршење се оспособил со работа во странство					
24	Степен на стручната подготовка што работникот го стекнал со работа во странство 1. Неквалификуван 2. Полуквалификуван (приучен) 3. Квалификуван 4. Висококвалификуван 5. Нижа подготовка 6. Средна подготовка 7. Виша подготовка 8. Висока подготовка					
25	Стручно образование што работникот го стекнал со работа во странство					
26	Од кој датум може да го прифати понуденото вработување					
27	Членови на семејството што работникот ги издржува, а кои останале во СФРЈ:					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број
28	Членови на семејството што работникот ги издржува, а кои се наоѓаат со работникот во земјата на вработувањето:					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број
29	Членови на семејството што се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на осигурувањето, а кои живеат во СФРЈ:					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број

30	Членови на семејството што здравствено се осигурени врз товар на странскиот носител на осигурувањето а кои живеат со работникот во странство:					
	Презиме и име	Датум на раѓањето	Сродство	Место на престојот	Улица	Број

Место _____

Датум _____

(потпис на подносителот на пријавата)

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА ЕР-2

1. Пријавата ја пополнуваат граѓаните на СФРЈ што се наоѓаат на привремена работа во странство, а кои сакаат да се пријават до својата самоуправна интересна заедница за вработување заради барање вработување во СФРЈ.
2. Пријавата се пополнува читливо со мастило или со хемиски молив.
3. Во горниот лев агол од Пријавата се запишува називот на местото, општината, републиката, односно автономната покраина каде што се наоѓа седиштето на самоуправната интересна заедница за вработување на чие подрачје работникот бил настанет пред заминувањето на работа во странство.
4. На прашањата содржани во Пријавата одговорите се даваат на следниот начин:

Прашање

Начин на давање одговори

1. Да се запише името и презимето. Ако Пријавата ја пополнува мажена жена, треба да го запише и своето моминско презиме.
2. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
3. Да се запише денот, месецот и годината на раѓањето. Податоците да се земат од личната карта, патната исправа и сл.
4. Да се запише називот на местото, општината, републиката, односно автономната покраина каде што е роден работникот.
5. Да се запише називот на местото, улицата и бројот, називот на општината и републиката, односно автономната покраина каде што работникот бил настанет пред заминувањето на работа во странство.
6. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
7. Да се запише називот на последното училиште што работникот го завршил во СФРЈ (основно училиште, гимназија, училиште за ученици во стопанството, техничко училиште — машински отсек, виша управна школа, правен факултет и др.).
8. Зависно од стручното образование што работникот го стекнал во СФРЈ со школување, со полагање испити или на друг начин, да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
9. На се запише називот на занимањето со кое работникот се занимавал пред заминувањето на работа во странство (металостругар, бравар, ковач, земјоделец, јамски копач на јаглен, сидар, бетонирец, делкач, готвач во хотел, печач на керамика, столар, моделстолар, дестилатер, машиноводител на пар на локомотива, перач на улици, ојачар, чистачка, технички цртач, административен референт, машински техничар, градежен инженер, учител, правник, економист и др.). Ако работникот пред заминувањето на работа во странство не се занимавал со активна работа, но се оспособил за вршење работи во некое од занимањата, ќе го запише називот на занимањето за кое бил оспособен. Ако работникот пред заминувањето на работа во странство не се занимавал со активна работа и не бил оспособен за вршење на определено занимање, ќе запише „без занимање“.

10. Да се запише бројот на полните години што работникот ги поминал во работен однос во СФРЈ. Ако работникот не бил во работен однос во СФРЈ, треба да се запише „0“ (нула).
11. Да се запише називот на земјата во која работникот привремено е вработен во моментот на пополнувањето на Пријавата.
12. Зависно од тоа на кој начин работникот заминал на привремена работа во странство, да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
13. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата.
14. Да се запише бројот на патната исправа, датумот на нејзиното издавање, називот на органот што ја издал патната исправа и датумот до кој важи патната исправа пред продолжувањето на нејзиното важење.
15. Ако работникот, покрај државјанството на СФРЈ, примил и некое друго државјанство, треба да го запише називот на државјанството што го примил и датумот на примањето на тоа државјанство. Ако работникот не примил друго државјанство, наместо одговор треба да стави црта (—).
16. Да се запише денот, месецот и годината кога работникот последен пат заминал на привремена работа во странство.
17. Слично на одговорот на прашањето под редниот број 9, да се запише називот на занимањето со кое работникот се занимава во моментот на пополнувањето на Пријавата. Ако работникот во моментот на пополнувањето на Пријавата не е вработен, ќе го наведе називот на занимањето со кое последен пат се занимавал кога бил вработен.
18. Да се запише називот на местото и улицата и бројот каде што работникот домува во земјата на вработувањето.
19. Да се запише називот (фирмата) на странскиот работодавец, местото каде што се наоѓа претпријатието во кое работникот е вработен, улица и број. Ако работникот во моментот на пополнувањето на Пријавата не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—).
20. Да се запише називот на уредот или болесничката благајна кај која работникот е социјално осигурен, местото на седиштето на уредот или благајната, улица и број. Ако работникот во моментот на пополнувањето на Пријавата, не е вработен, наместо одговор треба да стави црта (—).
21. Да се наведе дали работникот сака да се вработи во организација на здружен труд од општествениот сектор, кај приватен работодавец или сака да отвори сопствен занаетчиски, угостителски, услужен или сличен дуќан или работилница. Потоа да се наведе називот на занимањето, видот на работите и работните задачи, што сака да ги врши во СФРЈ. При тоа, наведеното занимање, работите и задачите треба да ѝ одговараат на стручната подготовка што работникот ја стекнал пред заминувањето на работа во странство, односно во текот на вработувањето во странство.
22. Ако работникот сака да се вработи само во местото на домувањето во СФРЈ, треба да го заокружи бројот 1 на десната страна од Пријавата. Ако би прифатил вработување и во местото на домувањето или во кое и да било друго место на територијата на својата општина, односно на подрачјето на самоуправната интересна заедница за вработување, треба да го заокружи бројот 2 односно 3. Ако би прифатил вработување во кое и да било место на територијата на својата република, односно автономна покраина, или во кое и да било место на територијата на Југославија, треба да го заокружи бројот 4 односно бројот 5 на десната страна од Пријавата.
23. Да се запише називот на занимањето или да се опишат работите и работните задачи за чие вршење работникот се оспособил со работа во странство. При тоа треба да се земе предвид она занимање, работи и задачи за чие вршење работникот се оспособил во најголема мера, без оглед на работите и задачите што ги вршел повремено и што ги врши моментно.
24. Да се заокружи бројот пред еден од одговорите дадени на десната страна од Пријавата. При тоа треба да се има предвид дека е во прашање стручната подготовка што работникот ја стекнал со вршење на работите наведени како одговор на прашањето под редниот број 23 што е потребна за вршење на тие работи. При давањето на одговорите треба да се има предвид и групата, односно категоријата во која биле распоредени работите што ги вршел работникот и врз основа на кои му била утврдена платата.
25. Да се запише називот на училиштето, курсот што работникот го завршил во текот на работата во странство, стручните испити што ги положил, дипломите и уверенијата што ги поседува за тоа и сл.
26. Да се запише датумот (ден, месец и година), од кој работникот може да го прифати вработувањето во СФРЈ што ќе му биде понудено.
27. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во СФРЈ за сите членови на семејството (сопругот, сопругата, децата, родителите) што работникот ги издржува, а кои живеат во СФРЈ.
28. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во земјата на вработувањето за сите членови на семејството (сопругот, сопругата, децата, родителите) што работникот ги издржува, а кои живеат со него во земјата на вработувањето.
29. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во СФРЈ само за оние членови на семејството (сопругот, сопругата, децата, родителите) што живеат во СФРЈ, а кои се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на здравствено осигурување.
30. Да се запише името и презимето, датумот на раѓањето, сродството, местото на престојот и адресата на станот во земјата на вработувањето само за оние членови на семејството (сопругот, сопругата, децата, родителите) што се здравствено осигурени врз товар на странскиот носител на здравственото осигурување, а кои со работникот живеат во земјата на вработувањето.

Образец ЕР-3

Самоуправна интересна заедница
за вработување

ПРИЈАВА
ЗА УПАТУВАЊЕ РАБОТНИЦИ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

1	Назив на организацијата на здружен труд што ја поднесува пријавата													
2	Седиште на организацијата на здружен труд	СР — САП _____ место _____ улица и број _____												
3	Дејност за која организацијата на здружен труд е регистрирана													
4	Број на работниците вработени во организацијата на здружен труд на денот на поднесувањето на оваа пријава	во земјата _____ во странство _____ вкупно _____												
5	Основ по кој работниците се упатуваат на привремена работа во странство	1. Изведување на инвестициони работи 2. Деловно-техничка соработка 3. Друго												
6	Градилиште, погон, работна единица во странство во која се упатуваат работниците	назив _____ земја _____ место _____												
7	Работници што се упатуваат на работа во странство според работниот стаж во организацијата на здружен труд	Работен стаж во месеци <table border="1"> <tr> <th>Вкупно</th> <th>под 6</th> <th>6 до 11</th> <th>12 до 23</th> <th>24 до 35</th> <th>36 и повеќе</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Вкупно	под 6	6 до 11	12 до 23	24 до 35	36 и повеќе						
Вкупно	под 6	6 до 11	12 до 23	24 до 35	36 и повеќе									

Кон Пријавата за упатување работници на привремена работа во странство се прилагаат _____ пополнети Пријави за привремено вработување во странство.

Место _____

Датум _____

(МП)

Потпис, _____

Самоуправна интересна заедница
за вработување

Образец ЕР-4

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ВРАЌАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ОД ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ОД СТРАНСТВО

1	Назив на организацијата на здружен труд што го поднесува извештајот	
2	Седиште на организацијата на здружен труд	СР — САП _____ место _____ улица и број _____
3	Дејност за која организацијата на здружен труд е регистрирана	
4	Број на работниците вработени во организацијата на здружен труд на денот на поднесувањето на извештајот	во земјата _____ во странство _____ вкупно _____
5	Градилиште, погон, работна единица во странство од која се вратиле работниците	назив _____ земја _____ место _____
6	Основ по кој работниците биле упатени на привремена работа во странство	1. Изведуваче на инвестициони работи 2. Деловно-техничка соработка 3. Друго _____

Кон Извештајот за враќање на работници од привремена работа од странство се прилага поименичен список на работниците што се вратиле од привремена работа од странство.

Место _____

Датум _____

Потпис,

(М.П.) _____

Образец ПЗ-1

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ГРАЃАНИ ШТО СЕ ВРАТИЛЕ ОД ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ОД СТРАНСТВО ВО МЕСЕЦ 197— ГОДИНА

Држава	Вкупно		Неквалификувани		Полуквалификувани и со ниско образование		Квалификувани и висококвалификувани		Со средно образование		Со вишо образование		Со високо образование	
	вкупно	жени	вкупно	жени	вкупно	жени	вкупно	жени	вкупно	жени	вкупно	жени	вкупно	жени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вкупно														

СМ

СР — САП

Образец ДР-1

РАБОТНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТР-
ГУД УПАТЕНИ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО НА ДЕН

197— ГОДИНА

[illegible]

788.

Брз основа на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА КАФЕТО И СУРОГАТИТЕ НА КАФЕ, ЧАЈОТ, ЗАЧИНИТЕ, КОНЦЕНТРАТИТЕ ЗА СУПА, ПЕКАРСКИОТ КВАСЕЦ, ПРАШОКОТ ЗА ПЕЦИВО, ПРАШОКОТ ЗА ПУДИНГ, ДИЕТЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И АДТИВИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на кафе и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 53/69, 27/71 и 8/75) во член 62 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Заради спречување згрутчување на кујнска сол, може да се додаде калиум, натриум или калциум фероцијанид, поединечно или во комбинација, најмногу до 8 грама на еден килограм кујнска сол.“

Член 2

Во член 64 став 4 по зборовите: „јодирање на солта“ се додава записка и зборовите: „како и податок за додаденото средство за спречување згрутчување на солта“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07 Ж-9694/3
8 ноември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

789.

Брз основа на член 64 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 13/76 и 58/76), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ што го сочинува платата според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1976 година, се усогласуваат во 1978 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат со утврдување на нов пензиски основ, што го сочинуваат платата на чинот, односно кла-

сата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, што, според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1977 година, му припаѓа на активното воено лице од соодветен чин односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 62 став 3 од тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на нов основ за определување на семејната пензија, што го сочинуваат усогласената старосна, односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1978 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 60-1

24 ноември 1977 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

790.

Брз основа на член 43 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 13/76 и 58/76), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕТО, ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА

1. Во Одлуката за условите за стекнувањето, за височината и начинот на користење на додатокот за помош и нега („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/77) точка 3 се менува и гласи:

„На уживателот на пензија и на корисникот на надомест, додатокот за помош и нега му се определува во износ од 50% од најнискиот пензиски основ од кој, според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, им се определуваат пензиите на воените осигуреници во времето за кое припаѓа додатокот за помош и нега.“

На детето — корисник на додатокот, додатокот за помош и нега му се определува во износ од 50% од најнискиот пензиски основ од кој, според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, им се определени пензиите на воените осигуреници во 1977 година.“

2. Во точка 6 по зборовите: „по точка 3“ се додаваат зборовите: „став 2“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 61-1

24 ноември 1977 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

791.

Врз основа на член 24 од Законот за додатокот на деца и за други форми на детска заштита на децата на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), во согласност со сојузниот секретар за народна одбрана, Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Во Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77) во точка 1 бројот: „280“ се заменува со бројот: „300“.

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 59-1

24 ноември 1977 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

792.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на вршителите на услуги и претставниците на корисниците на услуги склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1. Претставниците на вршителите на аеродромски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај и претставниците на корисниците на аеродромските услуги во внатрешниот воздушен сообраќај на 15. август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за аеродромски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај, со тоа што вршителите на услугите за користење на полетно-слетни патеки, за престој на воздухоплови на аеродромот и за прифаќање и испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стоки и пошта, да можат своите затечени цени што важеле на 31 декември 1976 година, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 4.5%, односно до 3.7%. Зголемувањето на цените ќе се изврши според одредбите од Спогодбата.

Зголемувањето на цените од став 1 на оваа точка ќе се применува на редовниот домашен сообраќај и на комерцијалниот домашен чартер-сообраќај.

Надоместот што се наплатува од патниците во внатрешниот воздушен сообраќај може да се зголеми до 10 динари за патник.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека услугите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги вршат, односно дека ќе ги користат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде своја согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 3191 од 31 октомври 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата, освен одредбата за надоместот од патниците, што ќе се применува од денот на влегувањето во сила на оваа спогодба.

Претставници на вршителите на услуги: „Аеродром Београд“ — Белград, „Аеродром Загреб“ — Загреб, „Аеродром Љубљана — Пула“ — Љубљана, „Аеродром Сплит“ — Сплит, „Аеродром Дубровник“ — Дубровник, „Аеродром Ријека“ — Ријека, „Аеродром Задар“ — Задар, „Аеродром Марибор“ — Марибор, „Аеродром Сарајево“ — Сарајево и „Аеродром Охрид“ — Охрид.

Претставници на корисниците на услуги: „Југословенски аеротранспорт“ — Белград и „Авио-генекс“ — Белград.

793.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА КАРБОФИЛ Г-112

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 23 јуни 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за карбофил Г-112, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2395 од 15 ноември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Фабрика нематалних и хемиских производа — Влашко Поле.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Трепча“ — Косовска Митровица и Индустрија гуме — Рума.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНА НА СОГЛАСНОСТА СО УСТАВОТ НА СФРЈ НА ЧЛЕН 8 СТАВ 1 ТОЧКА 6 ОД САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦАРИНАРНИЦАТА ПЛОЧЕ ОД 15 ЈУЛИ 1976 ГОДИНА

1. По повод претставката на Дујмовиќ Љубисав, работник во Царинарницата Плоче, Уставниот суд на Југославија, со решение У бр. 174/76 од 6 април

1977 година, поведе постапка за оценување на согласноста со Уставот на СФРЈ на одредбата на член 8 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за давање станови на користење на членовите на работната заедница на Царинарницата Плоче од 15 јули 1976 година.

Самоуправната спогодба за давање станови на користење на членовите на работната заедница на Царинарницата Плоче во одредбата на член 7 ги определува мерилата што се земаат предвид при утврдувањето на редот на првенство за доделување на стан и, меѓу нив, го утврдува и работниот стаж како едно од мерилата. Според одредбата на член 8 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба, за секоја година на работен стаж во Царинарницата Плоче се признаваат 4 бода, во царинската служба 2 бода, а за секоја година работен стаж надвор од царинската служба се признава 1 бод.

Советот на работната заедница на Царинарницата Плоче го извести Судот дека оспорената одредба од самоуправниот општ акт е предвидена заради отстранување на флукуацијата на работниците на царинската служба и стимулирање на работниците за поголеми издвојувања на средства за станбената изградба.

2. Во одредбата на член 11 став 1 од Уставот на СФРЈ е утврдено начелото дека трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и одговорности, а во член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ начелото дека работниците за вкупната лична и заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот сразмерен на нивниот придонес кон остварувањето на доходот што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците.

Од наведените уставни начела произлегува дека минатиот труд на работниците, со резултатите од неговиот труд, може да биде основ за утврдување на правата на работниците, па и основ за утврдување на редот на првенство за стекнување право на трајно користење на стан во општествена сопственост.

Оспорената одредба на член 8 став 1 точка 6 од самоуправниот општ акт, определувајќи различно вреднување на трудот на работниците зависно од местото каде што работникот го стекнал работниот стаж, а независно од фактичниот труд и резултатите од неговиот труд, според становиштето на Судот, го става работникот во нееднаква општествена и материјална положба во остварувањето на неговите интереси и права по основ на трудот и резултатите на трудот. Со тоа што нееднакво се вреднува работниот стаж, како елемент на минатиот труд остварен во различни работни организации, со оспорената одредба се занемарува општествениот карактер на трудот врз општествените средства за производство и општествениот карактер на доходот. Со таквото пропишување, според становиштето на Судот, се нарушува правото на работникот рамноправно со другите работници да одлучува за својот труд и за резултатите од трудот. Затоа Уставниот суд на Југославија одредбата на член 8 став 1 точка 6 од самоуправниот општ акт ја смета како несогласна со член 11 став 1 и со член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ.

3. Од наведените причини, Уставниот суд на Југославија, по одржаната јавна расправа, а врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ донесе

О д л у к а

Се укинува одредбата на член 8 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за давање станови на

користење на членовите на работната заедница на Царинарницата Плоче од 15 јули 1976 година.

4. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ и судии Милорад Достаниќ, Радивоје Главич, д-р Арпад Хорват, Димо Кантардиски, Радојка Катиќ, Гуро Меденица, Чедомил Миликевиќ, Мијушко Шибалиќ, Таип Таипи и Боривоје Ромиќ.

У бр. 174/76

30 септември 1977 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,

Никола Секулиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Далевић Бранка др Предраг;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кораћ Андрије Милован;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ристић Живојина др Миленко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Новак-Остојић Ивана Даница, Станојевић-Пејић Милоша Даница;

— за заслуги и постигнати успеси во работата
од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Божић Милана Милан, Кегел-Вељанова Михајла Благоуна, Кегел Елизабета Франц, Кокман Ивана Златко, Копљеник Јоже Мартина, Курсар Пашка Анте, Михаиловић-Пејчић Обрада Иконија, Поповић Гаје Олга, Рађеновић Николе Ђука, Смирлић Симе Драган, Шмидлехнер Антона Аница, Вићентијевић-Пауновић Цветка Наталија, Вранешевећ Милица Јован, Вукмировић Николе Михајло;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антић-Бергман Роко Вјерослава, Цимеретић-Банић Алије Асима, Дубичанац-Ђурђевић Милоша Јелисавета, Јовановић-Пашић Божа Славка, Кочевски Сотира Петар, Маринковић Тодора Јелка, Миладинов Александра Ђура, Николић-Цери Јудевита Розалија, Тодоровић Милана Олга.

Бр. 63
4 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Боливија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Д-р Fidel Flores Carasco, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Боливија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 67
10 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|------|
| 780. Закон за компензација на производителите на вештачки ѓубриња и за обезбедување средства за исплатување на таа компензација — — — — — | 1997 |
| 781. Договор за насочување и користење на заемите од Меѓународната банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година — — — — — | 1998 |
| Одлука за потврдување на Договорот за насочување и користење на заемите од Меѓународната банка за обнова и развој во периодот од 1 јули 1976 до 30 јуни 1981 година — — — — — | 1999 |
| 782. Одлука за дополненија на Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за 1977 година — — — — — | 2000 |
| 783. Решение за дополненија на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи во производството на анхидрид на фтална киселина — — — — — | 2000 |
| 784. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „International Herald Tribune“ — — — — — | 2000 |
| 785. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ — — — — — | 2001 |
| 786. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Corriere della sera“ — — — — — | 2001 |
| 787. Упатство за методолошките принципи за водење на евиденциите во областа на трудот и за средствата, начинот и роковите за доставување на пријави и извештаи — — — — — | 2001 |
| 788. Правилник за дополненија на Правилникот за квалитетот на кафето и сурогатите на кафе, чајот, зачините, концентратите за супа, пекарскиот квасец, прашокот за пециво, прашокот за пудинг, диететските производи и адитивите — — — — — | 2029 |
| 789. Одлука за усогласување на пензиите за 1978 година — — — — — | 2029 |
| 790. Одлука за измена и дополненија на Одлуката за условите за стекнувањето, за височината и начинот на користење на додатокот за помош и нега — — — — — | 2029 |
| 791. Одлука за измена на Одлуката за износот на додатокот на деца на воените осигуреници — — — — — | 2036 |
| 792. Спогодба за промена на затечените цени за аеродромски услуги во внатрешниот воздушен сообраќај — — — — — | 2030 |
| 793. Спогодба за промена на затечената цена за карбофил Г-112 — — — — — | 2030 |
| Одлука за оцена на согласноста со Уставот на СФРЈ на член 8 став 1 точка 6 од Самоуправната спогодба за давање станови на користење на членовите на работната заедница на Царинарницата Плоче од 15 јули 1976 година — — — — — | 2030 |
| Одликувања — — — — — | 2031 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.